

Дополнителни можности

Во рамки на полисата за животното осигурување, Ви се нуди дополнителна можност да договорите и осигурување на лица од последици на несреќен случај – незгода, како и дневен надомест за болнички денови.



Со вклучување на овие опции во Вашата полиса ќе се обезбедите дека во случај на несреќен случај ќе имате доволно средства за да ги покриете евентуалните трошоци за лекување и престој во болница. На овој начин му се дава значителна финансиска сигурност и помош и на семејството при евентуален несреќен случај, траен инвалидитет или загуба на живот на осигуреникот.



Некои велат дека животот започнува со пензионирањето. Внимателно одлучете каде и како ќе ги вложите Вашите слободни средства и обезбедете си активни и исполнети пензионерски денови.

Достапни насекаде

UNIQA Осигурување има свои деловни единици и соработници во сите градови на Република Македонија. Посетете ја најблиската деловна единица и побарајте ги сите потребни информации.

UNIQA А.Д. Скопје

бул. Маркс и Енгелс бр.3
1000 Скопје, Македонија
телефон: ++389 2 3125 920
факс: ++389 2 3215 128
е-пошта: info@uniqa.mk
www.uniqa.mk



UNIQA продажна мрежа

Скопје:	Центар: Маркс и Енгелс 3; тел: 02/3109 060, 02/3125 921 Чаир: Џон Кенеди 27; тел: 02/2621 211 Капиштец: Васил Ѓоргов 21; тел: 02/3221 272 Карпош: Партизанска лок.3, ТЦ Лепт.; тел: 02/3066 907 Кисела вода: Михаил Чаков 4/1 лок.2; тел: 02/ 2779 101 Топанско поле: Втора Мак. бригада 7/7; тел: 02/2612 647 Автокоманда: Александар Македонски 20; тел: 02/3175 633 Волково: Лука Геров бб; тел: 02/2035 127 Пинтија: Првوماјска бб; тел: 5110 151 Белимбегово: ул.2 бр.54; тел: 02/2573 188 Илинденска 51; тел: 044/351 630 29ти Ноември 68; тел: 044/341 439 с. Џепчиште; тел: 044/487 120 Љубо Божиноски Пиш; тел: 044/337 747
Тетово:	Димитар Влахов бб; тел: 042/221 046 Илинденска бб; тел: 042/218 453 Велко Влаховиќ бб, лок.8; тел: 046/835 145 ЈНА бб; тел: 046/783 201
Гостивар:	Туристичка згр.Кифла лам.3; тел: 046/231 616 Кузман Ј. Питу бб; тел: 045/224 290 11ти Октомври лам.А8; тел: 048/427 657 Моша Пијаде 222; тел: 048/418 811 Никола Ј. Вапцаров бб; тел: 075/487-711 Сталарска бб (Безистен); тел: 047/203 646 Новачки Пат бб; тел: 047/236 606 Поток Сервава 2; тел: 031/437 187
Делчево:	Железничка Станица 24; тел: 031/412 755 11ти Октомври бр.39/2-1; тел: 031/411 349
Битола:	Св. Јоаким Осоговски 230а; тел: 031/374 935 Плошад Илинден бб; тел: 032/444 045 Маршал Тито бб; тел: 043/211 806 Моша Пијаде бб; тел: 043/211 131
Куманово:	29ти Ноември бб; тел: 033/272 150 Тошо Арсов 38; тел: 032/389 710 Пролетерска 47; тел: 032/382 760 Илинденска бб; тел: 033/364 559 Младинска 45; тел: 034/340 083 Климент Охридски 64; тел: 034/340 153 Ленинова 96; тел: 034/330 857 Маршал Тито 43; тел: 043/370 590
К.Паланка:	Плошад Маршал Тито бб; тел: 043/400 288
Св.Николе:	Западен булевар бб; тел: 043/ 416 216
Велес:	7ми Ноември бб; тел: 034/218 568 Ленинова 33; тел: 047/551 190
Кочани:	
Штип:	
Виница:	
Струмица:	
Неготино:	
Кавадарци:	
Гевгелија:	
Ресен:	



Живот Плус Инвестиција & Добивка





Зошто ЖИВОТ ПЛУС?

Со изборот на полисата ЖИВОТ ПЛУС која по своите карактеристики е единствена на нашиот пазар, можете да изберете премија која е најсоодветна на Вашите потреби и Вашите можности и финансиски ќе се обезбедите себеси и Вашите наследници.

Оваа полиса Ви овозможува на едноставен и флексибилен начин, со динамика на вложувања која најмногу Ви одговара, да создадете солиден капитал кој подоцна ќе можете да го користите како пензија или да го подигнете одеднаш зголемен за добивката.

Токму затоа полисата ЖИВОТ ПЛУС на UNIQA Life Македонија е најдобриот избор за Вас.



Кој и како може да се осигура?

Со полисата Живот Плус на UNIQA Life Македонија можат да се осигураат сите здрави лица на возраст од 15 до 55 години, а осигурувањето може да се договори во времетраење од 10 до 30 години.

Можности за уплата

Уплатата за полисата може да се врши на повеќе начини, и тоа:

- Тромесечно, минимум 50 евра
- Полугодишно, минимум 100 евра
- Годишно, минимум 200 евра



Начини за исплата

Осигурената премија зголемена за добивката може да биде подигната на следниве начини:

- Еднократно – по истекот на осигурувањето осигуреникот ја добива осигурената сума зголемена за остварената добивка;
- Во вид на пензија определен број години – по избор на осигуреникот.

Инвестиција & Добивка

Инвестирањето во животно осигурување веќе подолго време е едно од најатрактивните вложувања во Европа и во светот, од причина што ги акумулирате вложените средства, а истовремено обезбедувате финансиска сигурност при евентуален несреќен случај, траен инвалидитет или загуба на живот.

За сигурна и удобна иднина, UNIQA Life Македонија креираше специјална програма на мешовито животно осигурување, која Ви нуди долгорочно штедење и безбедност за Вас и Вашето семејство.

Мешовитото животно осигурување претставува комбинација на осигурување во случај на доживување и осигурување во случај на загуба на живот на осигуреникот.



Австриска традиција и кај нас

Австриската Група UNIQA со 150 годишна традиција е една од водечките осигурителни компании во Централна и Источна Европа присутна со свои осигурителни производи, услуги и продажна мрежа на 21 пазар во регионот. UNIQA досега има склучено 16,5 милиони договори за осигурување и нејзините услуги ги користат 7,6 милиони задоволни клиенти широм Европа.